



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 7. 2008 /

Monthly Bulletin 7. 2008



Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.06.2008						
НПФ / NPF	29.683	34.090	17.992	3.878	55.960	85.643
КБ Прв / KB Prv	35.406	34.530	19.473	4.620	58.623	94.029
ВКУПНО / TOTAL	65.089	68.620	37.465	8.498	114.583	179.672
31.07.2008						
НПФ / NPF	29.789	35.202	18.380	3.766	57.348	87.137
КБ Прв / KB Prv	35.552	35.405	19.924	4.461	59.790	95.342
ВКУПНО / TOTAL	65.341	70.607	38.304	8.227	117.138	182.479

* Осигуренициите кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлодување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.**


Табела 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови и на сметководствените единици во пензиските фондови

Table 2: Value of the Pension Funds Net assets and the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.06.2008	1.786,17	2.219,50	106,658815	111,530303
10.07.2008	1.859,35	2.286,33	108,318999	112,452410
20.07.2008	1.886,18	2.315,50	108,497424	112,593770
31.07.2008	1.917,70	2.355,52	108,632532	112,965345

Слика 1: Вредност на нето средствата на пензиските фондови

Figure 1: Value of the Pension Funds Net assets



Слика 2: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови

Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units

